



Стратешко партнерство за промени:  
Препознај, почитувај и остварувај права!  
Проектот е финансиран од Европската Унија



## Месечен извештај за месец Февруари 2019

### Следење на пристапот до човековите права на бегалците и мигрантите

Здружение на граѓани Легис во рамките на проектот "Стратешко партнерство за промени: Препознај, почитувај и остварувај права" на Отворена Порта го спроведува проектот "Следење на пристапот до човековите права на бегалците и мигрантите" проектот е финансиран од Европската Унија. За таа цел, Здружение на граѓани Легис располага со 2 теренски работници и 1 координатор кои дневно собираат информации и податоци за пристапот до човекови права на бегалци и мигранти во пограничните транзитни центри Табановце-Куманово и Винојуг-Гевгелија.

Овој месечен извештај претставува преглед на 4 неделни извештаи изготвени во текот на овој период:

- **Број на извештаи:** 4 неделни извештаи.

**Вкупен број на бегалци/мигранти на коишто им е дадена помош:** Околу 711 бегалци/мигранти, бидејќи бројот на новопристигнати лица се менува секој ден и нашите теренски работници успеаја да воспостават комуникација со речиси сите од нив во Табановце-Куманово и Винојуг-Гевгелија. Бројот на ново пристигнати бегалци/мигранти во Табановце-Куманово изнесува 83, додека бројот во Винојуг-Гевгелија, изнесува 628. Во текот на овој период на известување, бројот на регистрирани лица неделно во Табановце-Куманово варираше од 0-27, од кои беа 11-Авганистан, 9-Сирија, 1-Бангладеш, 17-Пакистан, 17-Иран, 8-Ирак, 6-Алжир, 3-Сомалија, 2-Индија, 5-Либија, 2-Тунис, 2-Мароко. Додека во Винојуг-Гевгелија неделно варираше од 57-209, кои беа 144-Авганистан, 23-Сирија, 24-Бангладеш, 206-Пакистан, 5-Турција, 21-Иран, 49-Ирак, 31-Алжи, 1-Сомалија, 49-Индија, 4-Палестина, 5-Египет, 18-Либија, 14-Еритреа, 7-Кашмир, 11-Мароко, 6-Виетнам, 5-Нигерија, 3-Кина, 1-Того, 1-Камерун.

### Табановце, северна граница

#### Објекти и услови:

Транзитниот центар Табановце има објекти за привремен престој (контејнери или кабини) со задоволителни услови за греење и ладење. Сите жители на кампот имаат пристап до санитарни објекти, кујна, простори за рекреација за деца и сл. Тие добиваат по три obroka на ден, со можност и самите да готват доколку сакаат. Санитарните објекти се чистат секој ден. Достапно е греење во бањите како и топла вода. Жителите имаат пристап до интернет обезбеден од страна на ИОМ.



Стратешко партнерство за промени:  
Препознај, почитувај и остварувај права!  
Проектот е финансиран од Европската Унија



### Однос на институциите кон бегалците/мигрантите:

Не беа регистрирани неправилности.

### Пристап до право/привремена заштита:

Сите жители т.е. бегалци/мигранти имаат пристап до правото на барање азил/привремена заштита преку Одделот за азил при Министерство за внатрешни работи и локалната невладина организација Македонско здружение на млади правници. Сепак, во овој период од месец дена не беа регистрирани нови барања за азил/привремена заштита.

### Пристап до услуги: здравствена нега, здравствени потреби, храна, лекови, облека итн:

Сите жители на кампот имаат пристап до основна здравствена нега, храна, лекови, облека итн. На терен секогаш е присутен медицински персонал.

- Бегалец по потекло од Авганистан, со ампутирана десна нога, се наога во добра здравствена состојба, и е префрлен во центарот за баратели за азил, каде што се привикнува на носење на протеза.
- Бегалец по потекло од Иран се кој жалел на мачнина и стомачна болка, направена му е гастроскопија и земена биопсија сеуште се чекаат резултатите и истиот е заинтересиран за враќање во матичната земја.
- Бремената жена по потекло од Иран која во кампов е дојдена со семејството, во текот на неделата беше носена на гинеколог, на редовен преглед. Жената е во шестиот месец од бременоста. Се е во ред со нејзината бременост.
- 

### Слобода на движење:

На жителите сега им е дозволено да излегуваат од кампот и да одат до локалната продавница или други места. Но, претходно прво мораат да ги известат полициските службеници каде одат и кога ќе се вратат. Претходно постоеше распоред по кој можеа да излегуваат.

### Гевгелија, јужна граница:

#### Објекти и услови:

Како во Табановце, така и во транзитниот центар во Гевгелија постојат објекти за привремен престој (контејнери или кабини) со задоволителни услови за греење и ладење. Дневните активности на жителите зависат од програмите во центарот, бидејќи забраната за движење сè уште трае. Сите жители на кампот имаат пристап до санитарни објекти, кујна, простори за рекреација за деца и сл. Тие добиваат по три obroка на ден, со можност и самите да готват доколку сакаат. Санитарните објекти се чистат секој ден. Достапно е греење во бањите како и топла вода. Жителите имаат пристап до интернет обезбеден од страна на ИОМ.

### Однос на институциите кон бегалците/мигрантите:

Не беа регистрирани неправилности.



Стратешко партнерство за промени:  
Препознај, почитувај и остварувај права!  
Проектот е финансиран од Европската Унија



**Пристап до право на азил/привремена заштита:**

Сите жители т.е. бегалци/мигранти што престојуваат во транзитниот центар Винојуг имаат пристап до правото на барање азил/привремена заштита преку Секторот за азил при Министерство за внатрешни работи и локалната невладина организација Македонско здружение на млади правници. Сепак во овој период од месец дена беше регистриран само еден нов случај на барател за азил/привремена заштита.

**Пристап до услуги: здравствена нега, здравствени потреби, храна, лекови, облека итн:**

Сите жители на кампот имаат пристап до основна здравствена нега, храна, лекови, облека итн. Не се пријавени никакви посебни потреби за здравствена нега. На терен секогаш е присутен медицински персонал.

- На 02.02.2019 единаесет бегалци/мигранти биле фатени во струмица, направиле сообраќајка, станува збот за дело на криумчарење во која е фатен и криумчарот, истите се однесени во Винојуг-Гевгелија.
- Граничната полиција има фатено 8 бегалци/мигранти од Еритреа кои се дело на криумчарење, криумчарот избегал.
- Едно четричлено семејство од Ирак потпишале барање за азил.
- Дваица бегалци од Ирак со програмата на ИОМ вратени се во матичните земји.
- Седум баратели на азил 4 од Авганистан и 3 од Ирак се однесени во центарот за баратели за азил во Скопје – Визбегово.

**Слобода на движење:**

Слободата на движење на жителите на транзитниот центар е сè уште органичена што значи дека истите можат да излегуваат но само доколку се придружени од вработените.

**- Број на случаи проследени до Канцеларијата на Народниот правобранител на РМ:**

/